

HONDA
The Power of Dreams



JAZZ

МОДЕЛ		JAZZ 1.3	
Ниво на опрема		TREND	COMFORT
Малопродажна цена во денари		1.049.982,00	1.204.482,00
Малопродажна цена во евра		16.990	19.490
Металик боја		500	
ИНФОРМАЦИИ ЗА ВОЗИЛОТО			
Тип на каросерија		5dr HB	
Тип на мотор		1,3	
Погон		FWD	
Трансмисија		6 MT	
CVT		1.500 €	
*ADAS пакет		1.000 €	●
Honda CONNECT with CD player (7" touchscreen, AM/FM, internet radio, Aha TM app integration, Internet browsing)		/	●
Honda CONNECT+ with GARMIN Navigation & CD player (7" touchscreen, AM/FM/DAB, internet radio, Aha TM app integration, Internet browsing)		/	1.000 €
МОТОР			
Зафатнина cm ³		1.318	
Компресија		13,5	
Тип на осовина		Chain Driven DOHC	
Euro 6		●	
Гориво		UNLEADED (95)	
ПЕРФОРМАНСИ			
Максимална сила kw/rpm		75/6000	
Максимална сила ks/rpm		102/6000	
Максимален вртежен момент (Nm/min-1)		123/5000	
Забрзување 0 → 100 km/h (секунди)		11,2	
Максимална брзина (km/h)		190	
Внатрешна бучава (dB)		65	

Потрошувачка на гориво l/100 km и емисија на издувни гасови

Градско возење		6
На отворено		4,6
Комбинирано возење		5,1
Емисија на CO ₂ (g/km)	113	114

ДИМЕНЗИИ

Должина (mm)		4.028
Ширина (mm)		1.694
Ширина со вклучени ретровизори (mm)		1.980
Висина (mm)		1.525
Меѓусокино растојание (mm)		2.530
Траг на тркалата напред (mm)		1.483
Траг на тркалата назад (mm)		1.472
Најниска точка од тлото со возачот (mm)		114
Максимален капацитет за седење (лица)		5
Круг на вртење (m)		10,6
Број на вртења со воланот од еден до друг крај		2,67

КАПАЦИТЕТ

Капацитет на багажниот простор - Задно седиште кренато (литри, методот VDA)		354
Капацитет на багажниот простор - Задно седиште спуштено, до прво ниво (литри, методот VDA)		884
Капацитет на багажниот простор - Задно седиште спуштено, до покрив (литри, методот VDA)		1314
Капацитет на резервоарот (lit.)		40

ТЕЖИНА

Максимална тежина (kg)		1073-1110
Максимална дозволена тежина (kg)		1605
Дозволена оптовареност напред/назад (kg)		855/835
Максимална тежина на влечење		1.000/450
Максимална кровна тежина (kg)		35

БЕЗБЕДНОСТ

Воздушни перничииња за возачот и совозачот	●	●
Деактивирање на совозачкото воздушно перничие	●	●
Странични предни воздушни перничииња	●	●
Воздушни завеси за предните и за задните странични стакла	●	●
Активни наслони за глава (напред)	●	●
Систем против блокирање на кочниците при кочење (ABS)	●	●
Електронски пренос на силата на кочење на сите тркала (EBD)	●	●
Дополнителна серво асистенција при нагло кочење (BA)	●	●

Систем за пролизгување (VSA)	●	●
Помош при тргнување на нагорнина (HSA)	●	●
Предни и задни безбедносните појаси со систем за закочување во итни случаи (ELR)	●	●
ISOFIX-подготовка за детско седиште	●	●
Стоп сигнал (индикатор)	●	●
Сензор за притисок во пневматиците (DWS)	●	●
Активен систем за кочење при мали брзини (CTBA)*	●	●
Систем за предупредување пред потенцијален судир (FCW)	○	●
Систем за препознавање на сообраќајните знаци (TSR)	○	●
Интелигентен темпомат	○	●
Систем за надгледување на коловозната лента (LDW)	○	●
ЗАШТИТА		
Имобиљајзер и кодиран клуч	●	●
Далечинско централно заклучување со два клуча на преклопување	●	●
Поклопец на багажник	●	●
ВНАТРЕШНОСТ		
Кожен волан со портокалов шав		
Кожен менувач со портокалоц шав		
ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ТЕХНОЛОГИЈА		
Мулти-информациски дисплеј (MID)	●	●
Индикатор за промена на брзини (SIL)	●	●
Електро прогресивен серво управувач (EPS)	●	●
Старт-стоп систем	●	●
КОМФОРТ		
Мануелен клима уред	●	●
Темпомат (Cruise Control) со можност за лимитирање на брзина	●	●
Сензор за дожд	●	●
Заден брисач	●	●
Сензор за автоматско палење на светлата	●	●
Паркинг сензори (2 x предни и 4 x задни)	/	●
Електрика на предни/задни прозорци со опција за целосно отворање/затворање	●	●
Волан подеслив според височина и длабочина	●	●
Електрично подесување на ретровизорите	●	●
Грејачи на ретровизорите	/	●
Електрично преклопување на ретровизорите	/	●
Огледала на штитниците за сонце	●	●
Мануелно подесување на возачкото седиште по височина	●	●
Заден џеб на совозачкото седиште	●	●
Подесување на задни седишта	●	●
Целосен рамен под при спуштена задна клупа (Magic setas)	●	●
Простор за складирање под подот на багажниот простор	●	●

ВНАТРЕШНИ СВЕТЛА

Светло за читање напред	●	●
Светло во багажен простор	●	●
Светло во дел за патници	●	●

АУДИО И КОМУНИКАЦИЈА

Радио CD	●	●
Honda CONNECT with CD player	/	●
Honda CONNECT+ with GARMIN Navigation & CD player	/	○
DAB Radio*	/	○
AUX и USB	●	●
4 звучници	●	●
5 звучници		
Аудио команди на волан	●	●
Bluetooth (HFT)	●	●

НАДВОРЕШНОСТ

Кровна антена	●	●
Надворешна Shark антена*	/	○
Ретровизори во боја на каросерија	●	●
Црни ретровизори		
Рачки во боја на каросерија	●	●
Дунапис преден и заден браник со црвени детали, странични лајсни и спојлер		

НАДВОРЕШНИ СВЕТЛА

Халогени фарови	●	●
LED фарови		
Автоматско регулирање на долгите светла (High Beam Support System)		●
Предни светла за магла		
LED дневни светла	●	●
Трето штоп светло (LED)	●	●
Автоматски On/Off тајмер на предни светла	●	●

ТРКАЛА

Пневматици 185/60 R15 84H	●	●
Пневматици 185/55 R16 83H		
15" Алуминиумски бандажи	/	●
16" Алуминиумски бандажи (Berlina Black)		
Кит за репарација	●	●

● = стандард ○ - опција / = нема опција

* DAB Radio и надворешна Shark антена само со Honda Connect+

** Сите податоци во ценовникот се променливи.

Ве молиме за точни информации да се обратите до продажниот персонал во Центар Хонда

ADAS пакет	
CTBA - Активен систем за кочење при мали брзини (достапен како стандардна опрема)	При градско возење и брзина од 5 до 30 km/h, системот со аудио и визуелни сигнали Ве предупредува за доближување до возилот пред Вас. До колку не изреагирате, а возилото е се поблиску, системот може да примени вонредно кочење, како би се намалила брзината што е можно повеќе. Во добри возни услови, судирот може и во потполност да се избегне.
FCW - Систем за предупредување пред потенцијален судир	До колку предната камера воочи возило пред Вас, системот ќе предупреди на можен директен судир, давајќи Ви доволно време да реагирате
TSR - Систем за препознавање на сообраќајните знаци	Системот ги препознава сообраќајните знаци до 100 метри оддалеченост и преку MID екранот го информира возачот
ISA - Интелигентен темпомат	Заедно со TSR системот овозможува прилагодување на брзината според сообраќајните знаци и условите на патот
LDW - Систем за надгледување на коловозната лента	До колку автомобилот без индикација отстапи од коловозната лента, системот преку визуелни и аудио сигнали го предупредува возачот
HSS - Систем за контрола на долгите светла	Системот прави проценка на условите на возење и автоматски ги менува кратките и долгите светла

ХОНДА ЦЕНТАР

Булевар Илинден бб, 1000 Скопје

Телефон: 02 3090 707; 3083 788; 3090 796

Факс: 02 3083 795

<https://honda-makpetrol.mk>



МАКПЕТРОЛ
ЖИВОТОТ Е ЕНЕРГИЈА